



**Небесни архистратези,
што нè гледате нас во
грижи,
со крилјата закрилете
нè, со силата своја
оградете нè.
Со Божјата сила
вооружени, со Божјата
слава овенчани.
Вие пламен меч
носите, злите демони
да ги косите...
Господ, Создателот
на светот, го создал
духовниот свет
(ангелите) уште
пред да го создаде
материјалниот свет
(земјата, ѕвездите,
човекот итн.).**

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ангелите се Божји весници. Тие се верни Господови гласници кои ги пренесуваат Божјите заповеди и пораки. Затоа на фреските и на иконите се претставени со крилја. Ангелите се бесмртни

бестелесни духови. Бројот на ангелите е необично голем. Само Бог го знае нивниот број. Тие се славеници Божји. Од Светото Писмо ни е познато дека многубројно небесно воинство го славило раѓањето на Господ Исус Христос со зборовите: "Слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја!" (Лука 2, 14)

Св. Јован Дамаскин напишал: "Творецот на ангелите, приведувајќи ги од небието во битие, ги создал според Својот образ...". Тој, исто така, вели дека ангелот е "бесмртен не по природа, туку по благодет (по дар), зашто сè што имало почеток по природа, има и крај".

Луѓето ги празнувале од уште од длабока древност, на различни начини. Некои луѓе во нив гледале богови. Други, пак, ги нарекувале создавачи на целиот видлив свет. Но, на Лаодикијскиот помесен Собор, со своето триесет и петто правило е отфрлено поклонувањето на ангелите како на богови и е утврдено правилно почитување на ангелите "како служители Божји и чувари на човечкиот род".

Во времето на Св. Александар, патријархот Александриски и папата Св. Силвестер (IV век), било востановено овој празник на Светиот Архистратиг Михаил и на останатите Бестелесни Небесни Сили, да се празнува во ноември.

Св. Дионисие Ареопагит во книгата "За Небесната Ерахија" ги опишал деветте ангелски чинови: шестокрилни Серафими, многуочни Херувими и Богоносни Престоли, Господства, Сили и Власти, Началства, Архангели и Ангели. Секој од овие чинови врши посебна служба. Пониските ангелски чинови им се послушни на повисоките. Бог го поставил


СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ М БЕСТЕЛЕСНИ НЕБЕСНИ СИЛИ



Свети Архангел Михаил за началник и за војвода на сите девет ангелски чинови. Имињата на началниците на Ангелските сили се: Михаил, Гаврил, Рафаил, Урил, Салатил, Јегудил, Варахил, Еремил.

Свети Михаил на еврејски јазик значи: кој е како Бог, или кој е рамен на Бога? Тој е Првоангел Божји, Архистратиг, Чудотворец, голем Чиноначалник (Старешина) на Небесните Сили. На иконите е претставен како војвода кој во десната рака држи копје, а во левата палмова зелена гранка. Со копјето го допира Луцифер, сатаната. На врвот на копјето има панделка со црвен крст. На некои икони е претставен со терезија во едната рака и огнен меч во другата. Светиот Првоврховен Архангел Михаил поседува необична духовна сила и има власт над смртта. Тој е најголем борец против верските ереси и најголем чувар на православната вера. Се спомнува во Стариот и во

Новиот Завет. Во книгата на пророкот Данаил, Св. Архангел Михаил е опишан како покровител на еврејскиот народ. Во Откровението на Св. Јован Богослов е опишан како верен и храбар Архангел Божји. Кога сатаната Луцифер од завист кон Бога, горделиво посакал да биде еднаков со Бога и се откажал од Бога, со себе во пропаст повлекол дел



СОБОР НА СВЕТИТЕ АНГЕЛСКИ БЕСТЕЛЕСНИ СИЛИ

СЛУЖИТЕЛИ БОЖЈИ И ЧУВ



**СВЕТИТЕ АРХАНГЕЛИ
СО ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
СЕ МОЛАТ ЗА НАС
ПРЕД ХРИСТОС БОГ**

од ангелите. Настанала страшна војна на небото. Архангел Михаил храбро застанал на чело на целиот Собор од ангели и возвикал пред неотпаднатите ангели: "Да внимаваме! Да застанеме добро, да застанеме со страв. Да стоиме смерно пред нашиот Создател и да не помислиме на тоа што е спротивно на Бога! Да погледнеме какви страдања претрпеа оние кои заедно со нас беа создадени, и досега заедно со нас беа причасници на Божествената светлина! Да обрнеме внимание како тие, заради горделивоста, ненадејно од светлината се урнаа во темнината и од висината се струполија во бездна!" Тогаш заедно со него сите Божји ангелски војски ја запеале торжествената песна: "Свет, Свет, Свет, Господ Саваот! Полни се небесата и земјата со Твојата слава". Поради тоа што ангелите сложно и едногласно запеале славејќи ги Отецот и Синот и Светиот Дух, таквото соединување на сите свети ангели добило назив Собор на ангелите. На 21 ноември, за спомен на овој Собор е востановен овој празник, со кој им се оддава слава на сите небесни војски.

Св. Јован Богослов ја опишува страшната борба на Св. Архангел Михаил со ѓаволот: "И настана војна на небото: Михаил и неговите ангели војуваа против змејот, а змејот и неговите ангели војуваа против нив; но не устојаа, и за нив веќе не се најде место на небото. И беше исфрлен големиот змеј - старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мамил целата вселена, беше соборен на земјата, и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени. И слушнав висок глас на небото да зборува: "Сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на Неговиот Христос, бидејќи е симнат

клеветникот на браќата наши... Тие го победија со крвта на Агнецот и со словото на своето сведоштво и не се грижеа за животот свој дури до самата смрт. Затоа веселете се небеса, и вие, кои живеете на нив! Тешко вам, кои живеете на земјата и на морето, зашто ѓаволот слегнал при вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. Тогаш во својата злоба сатаната почна да се бори против Црквата Христова, борејќи се со светите. Но, на крајот таа борба е завршена со целосна победа на Јагнето Божјо". (Откр. 12, 1-17) Божјите ангели, на Божјата љубов одговориле со љубов. Сатаната, која ја создал Бог пред видливиот свет, како светол дух, сличен на утринската светлина, се погордеел и се кренал против Бога. Затоа и е фрлен во бездната и осуден на вечни маки.

Силниот војвода Св. Архистратиг Михаил е чувар на православната вера и борец против верските ереси. Неговите чуда се безбројни.

Св. Архангел Гаврил значи крепост Божја. Тој е благовестител на тајните Божји. Св. Рафаил значи исцеление Божјо или Бог исцелител. Тој е ис-

целител на болестите. Св. Урил на еврејски значи оган Божји или светлина Божја. Тој е служител на Божествената љубов. Ја распламтува во срцата љубовта кон Бога. Св. Салатил значи молитвеник Божји. Св. Јегудил значи славител Божји. Св. Варахил значи благослов Божји. Св. Еремил значи возвишување Божјо. Сите ангели се природа разумна, обдарени со ум и слободна волја, во служба на Бога и спасение на човештвото.

Во Ерусалим, во близина на црквата "Воскресение Христово", се наоѓа манастир посветен на Светите архангели Михаил и Гавриил. Во Скопје, во населбата Автокоманда, има црква посветена на Св. Архангел Михаил, мала црквичка "Покров на Пресвета Богородица", со изворска света вода, како и црква посветена на Св. Бессребреници Кузман и Дамјан. На брегот на Охридското Езеро се наоѓа манастирот "Св. Наум Охридски", што го изградил самиот Светител (895 год.), кој со својот живот ги следел синовите на Светлината. Манастирот им го посветил на Светите Архангели Михаил и Гавриил. Во Штип, на падините на Исарот, се наоѓа манастирска црква посветена на Св. Архангел Михаил. Во Берово и во Прилеп се наоѓаат манастирски комплекси посветени на Св. Архангел Михаил. Во близина на Велес, над селото Теово, на природна висорамнина, е изграден еден прекрасен манастирски комплекс, еден непресушен извор на нашата света вера и сведок на нашата македонска историја, посветен на Св. Архангел Михаил. Комплетен ктитор на овој манастирски комплекс е прота ставрофор Стојко и презвитерата Цвета Ристевски, кои живејќи по евангелска заповед, со ова бесмртно дело ја остварија својата света должност. Со ова дело, ктиторите, овие верни божји созданија, верни на Светата црква и својот народ, отворија ново небо над манастирот, ново небо за Македонија. Со овој нов манастир уште повеќе се разгоре пла-

менот на светоста меѓу нашиот народ во татковината и во дијаспората. Камен темелник на манастирот постави блажено починатиот Архиепископ Г.Г. Михаил, на 28 мај 1994 година. Осветувањето на изградениот манастир било извршено на 18 мај 1998 година. Градежните работи ги извеле македонски мајстори-градители. Со изградените манастири се отвора нов свет простор за проповедниците на Божјото Слово на сегашните и на идните коленија. Во спомнатите цркви на 21 ноември, но и во сите други цркви, одекнува Химната на празникот: "Водачи на небесните војски, ние, недостојните, Ве молиме секогаш, со Вашите молитви да нè заштитите под покривот на крилјата на Вашата бестелесна слава, чувајќи нè нас кои сесрдно паѓаме и восклицуваме: Од беди спасете нè, како чиновници на небесните сили!"

**Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд**



АПЕЛ

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ"
("СИТЕ СВЕТИИ")**

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД

АРИ НА ЧОВЕЧКИОТ РОД